



## БУДВА

Будва, бисер на Јадранот, центар на медитеранскиот туризам. Место каде се вкрстени влијанијата на истокот и западот, хеленската и римската култура. Стариот град со својата архитектура привлекува илјадници туристи, кој во вечерните часови се претвара во отворен театар за сечиј вкус. "Будванска ривиера" ги нуди 35-те најпознати плажи на Јадранот(Јаз, Плоче, Трстено, Могрен, Словенска плажа, Бечичи, Милочер, Св.Стефан...) кои во комбинација со интензивниот ноќен живот се главна карактеристика поради кои се доаѓа во оваа престолнина на Црногорскиот туризам. Будва нуди илјада можности, на Вас останува да одберете!

## **ХИТ ПАКЕТ!!!**

**10 дена / 9 ноќевања + автобуски превоз**

ТЕРМИНИ	ПРИВАТНО СМЕСТУВАЊЕ	
	I категорија	II категорија
19.06. – 28.06.2021	119 €	99 €
28.06. – 07.07.2021	139 €	119 €
07.07. – 16.07.2021	165 €	139 €
16.07. – 25.07.2021	185 €	159 €
25.07. – 03.08.2021	189 €	165 €
03.08. – 12.08.2021	189 €	165 €
12.08. – 21.08.2021	165 €	139 €
21.08. – 30.08.2021	139 €	119 €
30.08. – 08.09.2021	119 €	99 €

Поаѓањето е ден однапред од дадените термини: 18.06., 27.06., 06.07....од Скопје во 23.30 часот

( Прилеп 20.30ч, Кавадарци 21.30ч, Неготино 21.45ч, Штип 21.00ч, Велес 22.00ч

### НАПОМЕНИ:

- Цените се изразени во евра по патник со вклучен автобуски превоз;
- Туристичката такса не е вклучена во цената и изнесува 1 € по патник дневно (за деца 2-12 год. 0,5 €)
- Деца од 2-12 год. со сопствен кревет 30% попуст;
- Деца од 2-12 год без сопствен кревет 50 % попуст;
- **I категорија е соба со сопствено купатило;**
- **II категорија две соби делат едно купатило;**
- Доплата за еднокреветна соба е 70% од дадената цена за сместување;
- Аранжманот вклучува приватно сместување во зависност од одбраната категорија во двокреветни и трокреветни соби на база 9 ноќевања и автобуски превоз;
- Вилите се оддалечени 300 – 400 метри од Словенска плажа;
- **ПАКЕТ ВО РЕСТОРАН: 9 ПОЛУПАНСИОНИ ( ПОЈАДОК / ВЕЧЕРА )**
- **ЦЕНА: 79 € (деца од 2-12 год. 39,5 €)**

- Рестораните се наоѓаат во круг од 50 – 100 метри од сместувањето;
- Одбитокот за сопствен превоз е 10 евра по патник

**ВАЖНИ НАПОМЕНИ:**

- Се патува со лична карта или пасош не постар од 3 месеци од денот на враќање. Секој патник има обврска и е задолжен да води грижа за исправноста на патните исправи.
- Во услови на Ковид 19, превозот ќе се организира и реализира согласно актуелните мерки и протоколи за вршење на внатрешен и меѓународен превоз.
- За време на патувањето ќе бидат запазени сите протоколи и задолжителна дезинфекција при влез во автобус.
- За времена патувањето во автобус задолжително е носење заштитна маска со која се покрива устата и носот.
- Патниците за време на патувањето се должни да ги почитуваат во целост актуелните мерки за претпазливост и безбедност како и инструкциите од пратителот на патувањето
- Агенцијата го задржува правото за промена на времето и местото на поаѓање.

Цените се изразени во евра, плаќањето е во денарска противвредност 1 евро = 62,00 ден

Важат општите услови за патување на СКТМ и Т.А. Феријал Кашиков – Штип

---

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001  
e-mail: [info@ferijalkasikov.com.mk](mailto:info@ferijalkasikov.com.mk)

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002  
[www.ferijalkasikov.com.mk](http://www.ferijalkasikov.com.mk)